

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџмент во осигурувањето		
2.	Код	CFM522		
3.	Студиска програма	Корпоративен финансиски менаџмент		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година /семестар	Прва година / втор семестар	7.	Број на ЕКТС-кредити
8.	Наставник	Проф. д-р Игор Ивановски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити		
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поседуваат напредни и апликативни знаења и вештини за осигурувањето како специфичен процес за идентификување, квантифицирање, превземање, трансфер и обештетување на ризикот • да се стекнат за напредни и апликативни знаења за глобалната и националната осигурителна индустрија • да се обучат за управување со осигурителните производи во неживотното и животното осигурување и реосигурување • Да стекнат со напредни знаења, компаративни искуства и најдобри практики за корпоративните стратегии и модели во осигурителната индустрија и со неа поврзаните индустрии • да стекнат апликативни менаџерски знаења и способности за управување и работа во осигурителните компании и интермедијари, пензиските друштва и здравствените фондови, како и со институциите со надлежност за регулација и супервизија на осигурувањето, здравственото, пензиското и капитално финансираното пензиско осигурување. 			
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основни елементи и функции на осигурувањето <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Управување со ризик во осигурувањето 1.2. Концепт и механизам на осигурување 1.3. Технички основи на осигурувањето 2. Функции на осигурувањето <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Микроекономски функции на осигурувањето 2.2. Макроекономски функции на осигурувањето 2.3. Интеракции на осигурувањето во финансискиот систем 3. Видови, напредни елементи и операции во осигурувањето <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Неживотно осигурување 3.2. Животно осигурување 3.3. Реосигурување 3.4. Пензиско осигурување 3.5. Капитално финансирано пензиско осигурување 3.6. Здравствено осигурување 4. Организација и институции на осигурителната индустрија <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Осигурителни компании 4.2. Осигурителни интермедијатори и дистрибутивни канали 4.3. Регулација и супервизија на осигурителната индустрија 4.4. Пензиски фондови и пензиски друштва 4.5. Регулација и супервизија на пензиските системи 4.6. Фондови за здравствено осигурување 5. Управување со осигурителни фондови 			

	5.1. Модели на корпоративно управување во осигурителните фондови 5.2. Корпоративни стратегии за ризик во осигурувањето 5.3. Менаџерски аспекти во управувањето со понудата и побарувачката на осигурителни производи 5.4. Аспекти на деловната етика во осигурувањето 5.5. Управување со иновациите во осигурителната индустрија 6. Маркетинг во осигурувањето 5.1. Улогата на маркетингот во осигурителната култура и активност 5.2. Апликација на технолошките аспекти во маркетингот во осигурувањето 7. Практични случаи(студии на случај) во осигурителната индустрија					
12.	Методи на учење: предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и Power Point.					
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови				
14.	Распределба на расположивото време	24+16+40+10+90 = 180 часови				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	24 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови		
		16.3.	Домашно учење – задачи	90 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови	60 бодови			
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)	30 бодови			
	17.3.	Активност и учество	10 бодови			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)				
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит	Реализирани активности од точка 15 и 16				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик, Англиски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Интерна евалуација и анкета				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Emmett J. Vaughan, Therese Vaughan	<i>Fundamentals of Risk and Insurance (10/ed)</i>	John Wiley & Sons, Inc.,	2009
		2.	Skipper D.H. and Kwon W.J	<i>Risk Management and Insurance: Perspectives in a global economy, Ed 1</i>	A Wiley/Blackwell Publication	2009
	3.					
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Booth P. et al	Modern actuarial theory and practice, 2ed	Chapman & Hall	2005
		2.	Bodie Z & Davis P	<i>The Foundations of Pension Finance,</i>	Edward Elgar Publishing Limited	2000
3.						